

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за филмската дејност („Сл. весник на РМ бр.82/13, 18/14 и 44/14), правните лица од член 12 став (1) алинеи од 1 до 7 од Законот се должни до Агенцијата за филм на Република Македонија да достават податоци за остварени приходи од вршењето на дејностите од член 12 став (1) алинеи од 1 до 7 од Законот. Податоците за остварените приходи од вршењето на дејностите од член 12 став (1) алинеи од 1 до 7 од Законот, правните лица се должни да ги достават до Агенцијата за филм на РМ до 15 март во тековната година за претходната година, на следниот Образец:

ОБРАЗЕЦ 1

Назив на правното лице:	
Адреса:	
ЕМБС:	
Даночен број:	
Контакт лице и тел. број:	
Основи за определување на надоместоци од правни лица: ¹	Износ на остварен приход:
1. Приход на телевизиските програмски сервиси на национално ниво ²	
2. Приход на телевизиските програмски сервиси на регионално ниво ²	
3. Приход на телевизиските програмски сервиси на локално ниво ²	
4. Приход на операторите на јавните електронски комуникациски мрежи кои реемитуваат програмски сервиси на радиодифузерите	
5. Приход на правните лица кои обезбедуваат пристап до интернет	
6. Приход на правни лица кои вршат дејност киноприкажување на филмови ³	
7. Приход на правни лица кои вршат дејност дистрибуција, изнајмување или продажба на филмови ⁴	

Податоци за овластеното лице	Име и презиме на овластено лице:
	Позиција:
	Контакт тел. број:

ИЗЈАВА

Со оваа Изјава под морална, материјална и кривична одговорност потврдувам дека податоците во Образецот 1 и сите прилози кон истиот се вистинити, точни и целосни заклучно со датумот на истите. Овие податоци ги доставувам до Агенцијата за филм на РМ со цел постапување по член 13 став 2 од Законот за филмската дејност.

Се согласувам дека, доколку кај Агенцијата за филм на РМ постои основано сомнение за вистинитоста на остварените приходи од вршењето на дејностите од член 12 став (1) алинеи од 1 до 7 од Законот за филмската дејност, Агенцијата има право да изврши процена на истите.

Доколку проценетиот остварен приход значително отстапува од пријавениот приход, Агенцијата има право да го задолжи правното лице да ја плати пресметаната разлика.

Датум

МП

Потпис на овластено лице:

¹ Надоместоците правните лица ги пресметуваат од вкупниот годишен приход остварен во претходната година од дејноста која претставува основа за утврдување на надоместоците.

² Приход остварен во дејноста кои ги опфаќа средствата од приходите од промет од програми, рекламите, спонзорствата и дотациите.

³ Приход остварен од дејноста кој ги опфаќа средствата од продажба на билети за киноприкажување

⁴ Приход остварен од дејноста кој ги опфаќа средствата од промет на услуги, продажба или изнајмување на филмови.